


Упатство за отворање на онлајн депозит

1. Инсталирај ја апликацијата OneID и креирај One ID сертификат
2. По најава на мобилната апликација S-Banka, за отворање на Online депозит потребно е да се одбере новата опција **Онлајн услуги**



3. Во Онлајн услуги се наоѓа новата функционалност **Депозити**.



4. По одбирање на новата функционалност **Депозити**, се отвора форма во која е потребно да се пополнат податоци за депозитот.

15:41 5G

← Листа на депозити и услови

1 2 3 4

Избери валута

MKD

Избери продукт

ОНЛАЈН ДЕПОЗИТ – МКД на 13 месеци

Сметка на работодавачот

Платежна сметка во МКД резиденти

382.984,00 MKD

250-5000418032-06

Каматата ќе ја добивам на

Депозитна сметка

Внеси износ

Продолжи

Откажи

- На екранот се прикажуваат валути кои се предефинирани од продуктниот каталог.(МКД и ЕУР) При избор на валута, соодветно во полето **Избери продукт** се прикажуваат продуктите за таа валута.
- Во полето **сметка на работодавачот** , имате можност за избор на сметка доколку имате повеќе сметки во избраната валута.
- Во полето **Изберете каматна партија**, потребно е да изберете дали каматата ќе биде исплатена на **Депозитната партија** или на **Платежна сметка**.

- Во депозити во валута МКД дефиниран е минимум депозит во висина од 3.000 мкд , во валута ЕУР износ од 50 ЕУР
5. По внес на износ кој сакате да го вложите, на екранот се појавуваат **Фиксна каматна стапка** и **Вкупна камата** која ќе ја имате за орочениот депозит.

The screenshot shows a mobile application interface for opening an online deposit account. The status bar at the top shows the time 15:51, 5G signal, and battery level. The app title is "Листа на депозити и услови". The interface is divided into several sections:

- 1**: A tab indicator with numbers 1, 2, 3, and 4, where 1 is selected.
- МКД**: A dropdown menu showing "MKD".
- Избери продукт**: A dropdown menu showing "ОНЛАЈН ДЕПОЗИТ – МКД на 13 месеци".
- Сметка на налогодавачот**: A section with a dropdown menu showing "Платежна сметка во МКД резиденти". Below it, the account number "250-5000418032-06" is displayed.
- Каматата ќе ја добивам на**: A dropdown menu showing "Депозитна сметка".
- Внеси износ**: A text input field showing "20000" with a currency icon.
- Фиксна каматна стапка**: Displayed as "1,7%".
- Вкупна камата**: Displayed as "369.00".
- Buttons**: Two buttons at the bottom, "Продолжи" (Continue) and "Откажи" (Cancel).

6. Со одбирање на продолжи се генерира **договор** за Online депозит.

09:25 93

← Листа на депозит...

1 2 3 4

SPARKASSE
Bank

ДОГОВОР
за ДЕНАРСКИ ОНЛАЈН ДЕПОЗИТ

со исплата на камата на датум на доспевање

Склучен на **19.09.2025** (нареду):

1. **СПАРКАСЕ БАНКА А.Д. Скопје** со седиште во Скопје и адреса на ула **Билка Илкови бр. 14 Скопје, ЕМБС 4558660** преку својствено лице, во понатамошниот текст "Банка/СДС"

2. **[име]** со лк. бр. **[ЕМБГ]** со стан на **[адреса]** во натамошниот текст "Депонент"

или заедно нарекувани "договорните страни", склучува договор за денарски депозит под следните услови:

Член 1

Банката се обврзува да отвори орочен денарски депозит на името на депонентот под следните услови:

а) Износ на депозитот **100.000,00 денари (сто илјади)** до влогот на банката

б) Орочен на **25 месеци**

в) Датум на исплата **19.09.2025** Датум на доспевање **19.10.2027**

г) Финанс годишна каматна стапка на денот на склучување на договорот **2.89 %**

број на депозитна сметка **141980001204**

број на сметка за исплата на камата **250500001289022**

Договорот се смета за склучен со преносот на средства од платежната сметка на Депонентот на депозитната сметка.

Член 2

Прометувањето на каматата се врши со пренос на коифирма метода со реален број на дозна (365 дозна), а се припишува на депонентот на кредит на периодот на претуман.

а) Во случај на отпочнување на депозит со капитализација на каматата, односно со исплата на каматата на депозитната сметка - на датумот на заклучок пресметката камата се а одане на депонентот и не се капитализира. Клиентот може да ја поднесе пресметката камата за периодот на отпочнување во рок од 7 (седум) дена од датумот на доспевање на депозитот.

б) Во случај на отпочнување на депозит со исплата на каматата на платежната сметка - на датумот на заклучок пресметката камата се пренесува на платежната сметка за исплата на камата во Банката и може да се поднесе во своен време.

Член 3

Дополнително вложување на парични средства и делумно повлекување на средства од депозитот пред истовен на договорниот рок не е дозволено. Износ најдо орочениот депозит

Вер. 1.0 28.07.2025

1

може да се внесо/поднесе само на датумот на доспевање, и во тој случај со депонентот се склучува нов договор за новата сума, по каматната стапка валидна на датумот на внесување/поднесување.

09:25 93

← Листа на депозит...

1 2 3 4

распоредите податоци ќе се сметаат за укорни, а Банката нема да сноси никаква одговорност за евентуалната настаната штета по тој основ.

Член 13

Секва договорна страна се обврзува да се грижи за угледот на другата страна, да ги третира и да ги чува како доверливи тајни и да не ги отпраща на трети лица сите информации, податоци и документи кои се во врска со одредбите од овој Договор и извршувањето на истиот, освен за тоа што е потребно со вложувањето протиски или ако извршено помину не се депозитот. Договорната страна гарантираат за сигурноста и доверливоста на податоците и се обврзуваат истите да ги користат за целите на овој договор и во период на негова валидност и примена како и по неговото преставување.

Обврските од ставките еден и два од овој член нема да се применуваат кога информациите се побарани од страна на државни органи и други институции кои вршат јавни овластувања.

Член 14

Со потпишувањето на овој Договор, Депонентот изјавува дека го има прочитано Договорот, ги разбира сите неговии одредби и во целост се согласува со истите.

Член 15

За се што не е предвидено со овој Договор, договорните страни се согласни да вкажат законските одредби и актите на Банката што го регулираат работењето со банкарски парични депозити.

Член 16

Во случај на спор по овој Договор, надлежен ќе биде стварно надлежен суд во Скопје.

Член 17

Договорот во електронска форма, дигитално потпишан од страна на клиентот и Банката, на клиентот му е ставен на располагање преку дигитални канали. Клиентот ќе може да го обезбеди Договорот преку Мобилно! Електронско банкарство или други дигитални канали овозможени од Банката.

19.09.2025

(дата)

[дигитален потпис на депонентот] (дигитален потпис на Банката)

Вер. 1.0 28.07.2025

4


Потпиши договор

Откажи

- Договорот се потпишува со дигитален потпис One ID сертификат
На твојот мобилен уред е испратена нотификација со барање за потпис. Потребно е да се одобри барањето за се потпише договорот.
- По потпишување на договорната документација се прикажува екран за пренос на средства



9. Со клик на копчето „Потпиши“ се појавува постоечката форма на потпишување на налози со пин или биометрија.



- Со клик на копчето за потврда/потпис се префрлуваат средствата од вашата платежна сметка кон депозитната сметка

10. Последниот екран е вашата потврда за успешно креиран депозит



11. Вашиот договор можете да го превземете преку електронскиот канал Net Banking или преку мобилната апликација S-Banka во секцијата Штедење во инфо на Депозитот – Печати договор.

